

**ЕУРОСИГ А.Д.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО**

ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

ЗА 2017 ГОДИНА

СКОПЈЕ, 2017 год.

А. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Назив на Друштвото:

Друштво за осигурување ЕУРОСИГ А.Д., Скопје

Седиште : бул.Пратизански Одреди бр.14, Бизнес Центар АУРА Скопје

Адреса на интернет: www.eurosig.mk

Телефон: 02 3215 515

Факс: 02 3215 517

Е маил : info@eurosig.mk

Правен статус

Матичен број: 5737796

Сопственост: Приватна

Претежна дејност: 65.12 Неживотно осигурување

Големина на субјект: Голем

Систем на управување: Двостепен

Членови на надзорен одбор :

Васил Пило, председател на Надзорен одбор –од Р.Албанија

Реџеп Меидани, подпредседател независен член –од Р.Албанија

Анила Ибрај, член на надзорен одбор, од Р.Албанија

Вели Хаклај, член на надзорен одбор, од Р.Албанија .

Танас Цилари, независен член на надзорен одбор, од Р.Албанија

Членови на Управен одбор :

Срѓан Крстиќ, Претседател на Управен Одбор

Орхан Хасан, член на Управен Одбор

Заим Бардхи, член на Управен Одбор

Хронолошки развој на друштво

Основање на Друштвото: 08.03.2003 година

Проширување на дејноста проширување на класите на осигурување :

2004 година

Зголемување на основачкиот влог :

2008 година

ЕУРОСИГ А.Д.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

Друштвото перзистира на Македонскиот пазар како Друштво за осигурување ЕУРОСИГ Акционерско Друштво со единствен Акционер ИНСИГ АД Тирана. На 21.08.2017 Агнетија за супервизија на осигурување донесе решение за квалификувано учество на Инсиг а.д Тирана во друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје.

На 31 декември 2017 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции со номинална вредност од 1,000 ЕУР по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е INSIG Sh.a. Tirana, Албанија.

Единствениот Акционер INSIG Sh.a. Tirana со седиште во Тирана на адреса : **Rruga e Kavajes nr. 116, Tirana, Albania** е во приватна сопственост на Друштвото за Осигурување ЕУРОСИГ А.Д Тирана.

Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД во Р. Македонија има мрежа на продажни места филијали и тоа вкупно 47 распространети низ следниве градови

1. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Куманово со седиште на ул. 11-ти Октомври, Локалитет Црвен Крст, Парцела 14618, Зграда Бр. 1, Вл. 2, Ст. 7, Приземје,
2. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Куманово 2 со седиште на Ул. 11 Октомври ½ Куманово.
3. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Тетово со седиште на ул. ЈНА бр.28/4, Тетово,
4. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Тетово 2, со седиште на ул. Мехмед Паша Дарила бр. 115, Тетово,
5. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Тетово 3 со седиште на ул. Љубо Божиновски Пиш бб, Тетово,
6. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Гостивар, со седиште на ул. Илинденска бб, Гостивар,
7. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Охрид, со седиште на ул. Туристичка бр.6 Охрид,
8. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Кичево, со седиште на бул.Ослободување бр.36, бр.на зграда1, А2, влез3, приземје.
9. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Битола, со седиште на Ул. Пеце Матичевски бр.21 Битола.
10. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Кавадарци, со седиште на ул. Цано Поп Христов бр. 7, Кавадарци,
11. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Дебар, со седиште на ул. 8-ми Септември бб, Дебар,
12. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Кочани, со седиште на ул. Теодосие Паунов бр.1 Кочани,
13. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Струмица, со седиште на ул. Ленинова бр. 108, Струмица,
14. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Гевгелија, со седиште на ул. Влатко Кантарциев бр. 10, Гевгелија,

ЕУРОСИГ А.Д.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

15. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Пехчево, со седиште на ул. Борис Кидрич бр.6 Пехчево,
16. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Струга, со седиште на ул. Пролетерски бригади бр.10, Струга,
17. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Штип, со седиште на ул. Партизански бб- ТЦ Дујле лок. 12, Штип,
18. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Свети Николе со седиште на Плоштад Илинден Свети Николе,
19. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Ресен, со седиште на ул. Јосиф Јосифовски бр.1 влез 1 приземје Ресен,
20. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Скопје 2-Чаир, со седиште на ул. 7-ма Албанска Бригада, Скопје,
21. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Скопје 3, со седиште на ул. Крсте Арсенов бр. 12/2-1, Чаир, Скопје,
22. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Гостивар 2, со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 104/2/6 Гостивар,
23. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Неготино, со седиште на ул.Ацо Ацилов бб, Неготино,
24. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Демир Хисар со седиште на ул. Битолска бб, Демир Хисар,
25. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Кавадарци 1, со седиште на ул. Западен Булевар бр.129 Кавадарци,
26. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Велес, со седиште на ул.Асном бр.9 Велес,
27. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Гостивар 3 , со седиште на Ул. Илинденска бр..272 Гостивар,
28. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Скопје 1 Центар, со седиште на бул.Партизански Одреди бр.14, бизнеспантентар АУРА, 1000 Скопје.
29. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Скопје 4 Маџари, со седиште на Бул. Александар Македонски бр.9 лок.39 Скопје,
30. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје, Подружница Скопје 5 Арачиново, со седиште ул. 1 бр.186 згр.2 влез 1 к.приземје бр.1 с.Арачиново Скопје.
31. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје Подружница Скопје 6 СКОПЈЕ со адреса ул.Јужноморавски Бригади бб, бр на зграда 6, влез 1, приземје бр.1 Скопје
32. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје Подружница Струга 1, со адреса с. Велешта влез.1, кат 1, број 1, Струга
33. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје Подружница Куманово 3, со седиште Ул. “III-та Македонска Ударна Бригада” бр.7, Куманово.
34. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Подружница Прилеп 1 со седиште на Ул. Ордан Чопела бр 183 Прилеп
35. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје Подружница Гостивар со седиштеУл. Кеј Вардар бр.115 Гостивар
36. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје Подружница Скопје со седиште на адреса Ул.Биоларци бр. 2, Б4-6 приземје Скопје Петровец
37. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје Подружница Прилеп со седиште на адреса Ул. Борис Кидрич бр.7 Прилеп

38. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Подружница Гостивар со седиште на адреса ул. Илинденска, зграда бр. 1, влез 2, призмје бр.2, Гостивар
39. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје Подружница Гостивар со седиште на адреса ул. Илинденска бр. 169, 1-3/1 призмје, Гостивар
40. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје Подружница С.Сарај со седиште на адреса Ул.Горница бр.1 влез 1/1 приземје С.Сарај Скопје
41. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје Подружница Струга со седиште на адреса Бул. Туризтичка бр1, Струга.
42. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје Подружница Неготино со седиште на Ул.Серта бр.23 Неготино
43. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Подружница Тетово 4 со седиште на Автобуска Станица, Деловна Зграда вон стопанство Ул.Борис Кидрич влез 1, приземје 12 А Тетово.
44. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Подружница Струга 2 со седиште на адреса Струшки Кепенци бр.1, Струга.
45. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Подружница Куманово 4 со седиште на адреса Ул.3-Македонска ударна бригада бр.1, влез2, приземје.
46. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје Подружница Дебар 1 со седиште на адреса Ул. 101 бр.7, Дебар.
47. Друштво за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје Подружница Тетово 5 со адреса ул. Маршал Тито 136 бр.1 влез 1 приземје, Тетово.

Во текот на 2017 година беа донесени голем број одлуки Управен и Надзорен Одбор

Управен одбор на друштвото на редовните седници има усвоено:

1. Одлука за менување и дополнување на општите и посебните услови за осигурување посеви и плодови и одлука за усвојување на тарифа за посеви и плодови 24.01.2017 година.
2. Одлука за промени на провизиски стапки и попуст за доброволните продукти 30.01.2017 година.
3. Одлука за отпис на ненаплатливи побарувања 20.02.2017 година.
4. Усвојување на финансиски извештај за 2016 година 01.03.2017 година.
5. Одлука за усвојување на Правилник за начинот на спроведување на попис на основни средства 02.03.2017 година.
6. Наредба за вонреден попис 03.03.2017 година.
7. Одлука за промена на составот на комисијата за нематеријални штети 06.04.2017 година.
8. Одлука за формирање на комисија за измени на условите и тарифите на сите класи на осигурување 12.04.2017 година
9. Одлука за отпис на побарувања 24.04.2017 година ИНСИГ ТИРАНА
10. Усвојување на Годишен извештај 25.04.2017 година
11. Одлуки за сектор штети, сектор финансии постапувајќи по записникот од АСО 23.06.2017 година
12. Одлуки за постапување на секој сектор донесени согласно Записникот од АСО. 28.06.2017 година
13. Одлука за пролонгирање на роковите за утврдување на неупотрблив инвентар и вадење вон употреба на инвентар 17.07.2017 година
14. Одлука за усвојување на процедури за правен ризик 19.07.2017 година
15. Одлука за набавка на патнички моторни возила 11.08.2017 година
16. Одлука за свикување на годишно собрание и предлог одлуки 12.09.2017

17. Одлука за измена и дополнување на Тарифата на премии за осигурување на сопственици на моторни возила, Тарифа 18.10.2017
18. Одлука за воведување на нова класа на осигурување, Тарифа за усвојување на општите услови за доброволно осигурување, и одлука за тарифа на премиски стапки
19. Одлука за промена на провизиски стапки 22.11.2017
20. Одлука за усвојување на план за архивски знаци, и листа на архивски материјали за 2018 година.30.11.2017
21. Усвојување на одлуки за попис за 2017 година и одлука за промени на провизиски стапки 11.12.2017
22. Одлука за измени на тарифа за комбинирано осигурување каско 26.12.2017
23. План за работа 2018, програма за реосигурување и и управување со ризик 29.12.2017

Во текот на 2017 се донесени одлуки за промени на составот на одредени комисии согласно прераспорежувањата на работни места на вработени и одлуки за организирање на подружници.

Надзорен Одбор на друштвото на редовните седници има усвоено:

1. Одлука за челн на управен Хелена Штрбац 31.01.2017
2. Одлука за организирање на подружници 31.01.2017
3. Одлука за одобрување на инвестирање на средства 02.05.2017
4. Одлука за промени во организациона структура 09.06.2017
5. Одлука за именување на членови на Управен одбор 11.09.2017
6. Одлука за рзрешување и имнување на членови и претседател на управен одбор 23.11.2017
7. Одлука за донесување на подетален план за внатрешна ревизија 22.12.2017
8. Одлука за одобрување на буџет за 2017 година 28.12.2017 година

Друштвото на собранието на единствениот акционер одржано на 12.10.2017 година во Скопје, со одлука бр.0201-7 го именуваше ревизорското друштво Грант Торнтон Доо Скопје, со седиште на адр. Св. Кирил и Методиј 52 б-1/20 1000 Скопје, за овластен ревизор на годишната сметка за 2017 год.

Усвоени се Годишниот извештај на внатрешна ревизија, Одлука за пренос на загуба, одлука за одобрувањето на работата на Надзорен и Управен Одбор и одлука за инвестирање на средства од основачкиот капитал.

Еуросиг А.Д. работи во областа на осигурување и тоа во следниве класи на осигурување:

➤ **Класа 1:** Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда, покрива:

- исплата на осигурената сума во еден целосен износ;
- исплата на осигурената сума во рати;
- комбинација на исплати од претходните два случаи;
- исплата поради повреди, нарушување на здравјето или смрт на патници.

Дозволата за работа е издадена на 2003 година а Друштвото започна со работа во Јануари 2004 година.

➤ **Класа 3:** Осигурувањето на моторни возила (каско) ги покрива штетите за:

- моторни возила со сопствен погон, освен шински;
- влечни патни возила.

Дозволата за работа е издадена на 2003 година а Друштвото започна со работа во Јануари 2004 година .

➤ **Класа 5:** Осигурувањето на воздухоплови (каско) ги покрива штетите настанати на воздухоплови.

Дозволата за работа е издадена на 26.05.2004 година а Друштвото започна со работа во 2004 година.

➤ **Класа 7:** Осигурувањето на стока во превоз (карго) ги покрива штетите или загубата на стока во превоз, вклучувајќи го багажот, без оглед на видот на транспортот.

Дозволата за работа е издадена на 26.05.2004 година а Друштвото започна со работа во 2004 година.

➤ **Класа 8:** Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди ги покрива штетите или губитоци на имот (освен штетите на имот предвидени со точките од 3 до 7 од овој член) во случаи на:

- пожар,
- експлозија,
- луња,
- природни непогоди освен луња,
- земјиште што тоне или се лизга.

Дозволата за работа е издадена на 2003 година а Друштвото започна со работа во Јануари 2004 година.

➤ **Класа 9:** Други осигурувања на имот ги покрива штетите или губитоци на имот (освен штетите на имот предвидени со точките од 3 до 7 од овој член) поради град или мраз, и други штети освен оние од точка 8 од овој член (на пример во случај на кражба).

Дозволата за работа е издадена на 15.03.2012 година а Друштвото започна со работа во Март 2012 година .

➤ **Класа 10:** Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Дозволата за работа е издадена на 2003 година а Друштвото започна со работа во Јануари 2004 година.

➤ **Класа 11:** Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови ги покрива штетите настанати од употреба на воздухопловот вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.

Дозволата за работа е издадена на 26.05.2004 година а Друштвото започна со работа во 2004 година .

➤ **Класа 12:** Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти ги покрива штетите настанати од употреба на пловните објекти вклучувајќи ја одговорноста на сопственикот.

Дозволата за работа е издадена на 26.05.2004 година а Друштвото започна со работа во 2004 година .

➤ **Класа 13:** Општо осигурување од одговорност го покрива осигурувањето од други одговорности освен оние од точките од 10 до 12 од овој член.

Дозволата за работа е издадена на 30.01.2012 година а Друштвото започна со работа во 2012 година .

➤ **Класа 18:** Осигурување на туристичка помош за лица кои се соочуваат со проблеми при патување или други случаи на отсуство од дома или од постојаното место на живеење.

Дозволата за работа е издадена на 26.05.2004 година а Друштвото започна со работа во 2004 година .

Општо економско опкружување

Компанијата своите активности ги сведува само на пазарот во Р.Македонија па во таа смисла економското опкружување кое треба да биде анализирано е Македонскиот пазар и куповната моќ на нашите граѓани.

Еуросиг А.Д. Скопје во текот на 2017 година, своето работење односно дејноста ја обавуваше следејќи ги сите економски сигнали од надворешното окружување.

Постигнатите цели од нашето работење во 2017 година, упатуваат на грижа за рационално и наменско користење на расположливите средства, динамична усогласеност на изворните приходи и други приливи и зајакнато управување со ликвидноста на краток и среден рок Вложувавме напори за одржување на довербата, охрабрувајќи ги коминтентите да продолжат со соработка со Друштвото.

Деловна политика и цели на Друштвото

- Консолидација и зголемување на имиџот на Еуросиг А.Д. на осигурителниот пазар во Македонија, како компанија со квалитетни продукти и конкуретни со цена.
- Приоритет на продажбата на доброволните продукти, и во согласност со потребите на клиентите.
- Намалување на административните трошоци.
- Зголемување на добивката на компанијата и едновременно поголемо учество на осигурителниот пазар.

- Добра соработка со финансиските институции како и со Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Националното биро за осигурување и ревизорските куќи.
- Континуирана едукација во доменот на осигурувањето на агентската мрежа и на вработените.

За реализација на поставените цели од страна на целата структура на компанијата, ќе се работи интензивно за :

- Консолидација и проширување на продажната мрежа создавајќи нови продажни канали, во согласност со најновите состојби на пазарот и во согласност со актуелните правни акти.
- Зголемување на квалитетот на услугите за големите осигуреници и исто така интензивирање на контактите со актуелните и потенцијални клиенти.
- Воведување на нови осигурителни продукти,
- Брза и коректна обработка на оштетните побарувања, како еден од најбитните елементи на маркетингот.

Предности

- Професионална екипираност, способен во секое време да ги процени потребите на своите клиенти, почнувајќи од превземање во осигурување и се до коректна завршна обработка на оштетното побарување.
- Продукти дизајнирани (посебно а/о плус) во согласност со потребите на клиентите, оправдани, вредни и од нивна страна разбирливи.
- Полиси со одредени упатства, со Услови кои се разбирливи за клиентите и дистрибуирани во потребно време.
- Лични контакти и квалитетна услуга.

Продажба - Главни показатели за 2017 година

Продажната мрежа на Друштвото е организирана да обезбеди достапност на осигурителната понуда до клиентите преку разновидни дистрибутивни канали, со цел да биде секогаш во чекор со потребите на пазарот. Тоа е искусна и обучена мрежа на продавачи, но и канал којшто обезбедува прилив на нови застапници и ширење на опфатот на пазарот, а за таа цел во текот на 2017 година беа организирани и десетина тренинзи и обуки на новите и постоечките застапници и

ЕУРОСИГ А.Д.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

истите воглавно се здобија со потребните знаења и вештини. Секторот продажба и маркетинг ја покрива и потреба на пазарот на клиентите кои бараат компаративни понуди преку осигурителните брокери, банки, туристички агенции и други партнери. Во 2017 година сите сегменти на продажбата покажаа зацврстување на позициите и развој кој што ќе обезбеди пораст во наредниот период. Остварувањето на плановите за продажба, наплатата на премијата, зголемувањето на бројот на застапници, јакнење на продажната мрежа и зачувување на добриот имиџ на осигурителниот пазар беа главните цели во 2017 година. Споредено со минатата година остварен е пораст на полисирана премија од 38,25 % или полисираната премија за 2017 година изнесува 274.172.441 денари додека за 2016 година изнесуваше 198.309.541 денари.

Главни показатели од продажбата за 2017 во споредба со 2016 година се:

Бруто полисирана премија:

ПРОДУКТИ	2017	2016	2017/2016
Задолжителни	246.057.451	178.183.206	138,09%
Автоодговорност	195.027.848	141.788.830	137,55%
ЗеленаКарта	47.642.365	34.109.410	139,68%
Граничноосигур.	2.468.362	1.773.045	139,22%
Патнициво Ј.П.	918.876	511.921	179,50%
Доброволни	28.114.990	20.126.335	139,69%
Имот	6.976.940	5.974.618	116,78%
Незгода	6.224.977	5.913.385	105,27%
Каско	7.151.293	2.973.557	240,50%
ЗПО	5.990.837	4.443.333	134,83%
АвтоодговорностПлус	84.392	68.464	123,26%
ЦМР	393.204	295.758	132,95%
СтокавоТранспорт	24.600	0	100%
Одговорност	1.268.747	457.220	277,49%
Вкупно	274.172.441	198.309.541	138,25%

Учество на полисирана премија по класи на осигурување:

Најголемо учество во полисираната премија има осигурувањето од автомобилска одговорност и истото учествува со 89,75% (2016: 89,85%) од вкупната полисирана премија, потоа каско осигурувањето 2,61% (2016: 1,50%), имот 2,54% (2016: 3,01%), незгода со 2,27% (2016: 2,98%), зпо 2,19% (2016: 2,24%) и останати видови на осигурувања со 0,64% (2016: 0,38%).

Задолжителни осигурувања: Автоодговорност, Зелена Карта, Гранично Осигурување и Патници во Јавен Превоз

Задолжителното осигурување е главен извор на приходите од осигурување. Од стратегијата за целосна застапеност во Македонија и примена на начинот на стимулирање на агентите за 2017 година се реализира бруто полисирана премија во износ од 198.309.541 мкд, односно 90,25% од планираниот износ за 2017 година, а споредено со премијата за 2016 година забележува пораст од 38.22%. И покрај тоа што имаме пораст на задолжителните осигурувања за 38% сепак учеството во вкупната полисирана премија изнесува 89,75% што во споредба за 2016 година имаме намалување од 0,10%. Од задолжителните осигурувања најголем пораст имаме кај зелениот картон за 139.66 % или за 2017 година вкупно полисираната премија изнесуваше 47.637.688 денари , додека за 2016 година истата изнесуваше 34.109.410 денари, кај другите видови на задолжително осигурување се забележува помал раст на полисираната премија во споредба со 2016 год.

Доброволни продукти

Имот

Премиите за имотно осигурување за деловната година 2017 изнесуваат 6.953.618 мкд, односно 89,61% од планираниот износ за 2017 година, во споредба со 2016 година пораст за 15,57% (2016: 5.947.653 денари). Како причини за нереализирање на планот ќе го истакнеме следното:

- Драстично намалување на премиските стапки од страна на некои компании за осигурување при јавно наддавање за имотното осигурување како резултат на негативното надавање каде единствен критериум за избор на најповолен понудувач е најниска цена (електронска аукција).
- Големо отстапување на премиските стапки од тарифата од конкурентските компании.
- Фронтинг осигурувањето кое зафаќа добар дел од бизнисот.

Незгода

Премиите за осигурување на Незгода за деловната 2017 година изнесуваат 12.848.385 мкд, што преставува зголемување за 18.22% во споредба со 2016 година.

Каско осигурување

Премиите за каско осигурување за деловната година 2017 изнесуваат 9.338.385 мкд, односно 162,19% од планираниот износ за 2017 година, што претставува зголемување од

213,20% во споредба со 2016 година. Како причини за ваквиот резултат ќе го истакнеме следното:

- Измени во политиката за прием на осигурување, односно се земаат во осигурување и поскапи возила.

Здравствено патничко осигурување

Здравственото патничко осигурување како продукт е многу атрактивен на осигурителниот пазарот и од тие причини и конкуренцијата е многу активна. Како главен дистрибутивен канал се користи продажбата преку туристичките агенции. Конкуренцијата нуди поголеми провизиски стапки за овој канал на продажба кои достигнуваат од 35-40% од премијата. Премиите за осигурување за здравствено патничко осигурување за деловната 2017 година изнесуваат 5.990.333 мкд, односно 90,14% од планираниот износ за 2017 година, додека во споредба од претходната година имаме раст од 34,82%. Како причини за ваквиот резултат ќе го истакнеме следното:

- Воведување на премии за годишно осигурување со одреден број денови престој за соседни земји.

Дистрибутивни канали на продажба

- Главните дистрибутивни канали се продажбата преку лиценцирани застапници од страна на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето, продажба преку осигурителни брокерски друштва, туристички агенции и нашите филијали.
- Во 2017 година продажбата преку осигурително брокерски друштва изнесуваше 62.645.937 мкд или 22,86% од вкупната полисирана премија на Друштвото.
- Актуелно со Стопанска банка имаме договор за соработка, со што се надмина проблемот со винулираните полиси на нивно име.

Технологија и заштита на лични податоци

Друштвото го следи трендот на технологијата и информатичката технологија па така во таа смисла опремени сме со висококвалитетна технологија која ги подржува програмите за он – лине продажба, он-лине пријава ан штета, посебен програм за обработка на штетите, програм за следење на судските предмети како и посебни програми за финансии.

Еуросиг А.Д. има правилници како интерни акти и воспоставено односно преземени се соодветно техничко организациони мерки за заштита на лични податоци и нивната обработка и тоа Серверите се поврзани со енергетска мрежа преку уред за непрекинато

напојување, лозинките се менуваат на 30 дена и должината на лозинките е минимум 8 карактеристики, по 3 неуспешни обиди за поврзување системот се блокира, по изминување на 15 минути неактивност потоа автоматско одјавување односно се заклучува десктопот. Се користи хардверска и софтверска заштита мрежна бариера помеѓу локална и надворешна мрежа, инсталирани се програми за анти вирус, анти спајвер и анти спам заштита, интернет конекцијата е заштитена со мрежна бариера. Само администраторот на базата на податоци има директен пристап до базата во која се наоѓаат податоците, постојат лозинки за итни ситуации постои бекап документирана стратегија и многу други преземени технички мерки.

Трошоци за Надзорен Одбор

Трошоците за членовите на Надзорен Одбор реализирани во текот на 2017 год. изнесуваат 4.598.573 МКД (2016: 2.852.885 МКД).

Организациона структура


Еуросиг А.Д. на 31.12.2017 година има вкупно 106 вработени (2017: 106 вработени) и 38 застапници во осигурување согласно регистерот на застапници на ЕУРОСИГ АД Скопје. Друштвото со својата организациона структура прецизно ги дефинира правата и одговорностите на сите вработени, како и линиите на контрола и проверка при секојдневното извршување на задачите, со присутна одговорност за ефикасно и ефективно управување.

Еуросиг А.Д. располага со квалификуван кадар од областа на Осигурувањето, Правото, Економијата, кој се стреми за нудење на поголем квалитет на услугите за осигурување, востановување воедначена пракса за постојните пакети на осигурување што ќе значи чување на традиција но и воспоставување на нови новини и новитети во осигурувањето како би биле интересни и конкурентни на пазарот.

Во текот на 2017 година вработените присуствуваа на повеќе обуки од различни области со што се поттикнува нивниот личен развој и стручни знаења.

Организационата структура на Друштвото е како што следи:

ЕУРОСИГ А.Д.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО



● ШТЕТИ

Пријавени и исплатени штети

Во изминатата 2017 година бројот на пријавени штети е за 25% поголем во однос на 2016 година, односно пријавени се 1961 штети во 2017 годин во споредба со 1579 штети за 2016 година. Во долунаведената табела се прикажува овој однос за пријавени штети 2017/2016:

Бр.	Производ	2017	2016	2017/2016
1	АО	1551	1286	120 %
2	ЗПО	108	49	220 %
3	ИМОТ	44	32	137 %
4	КАСКО	109	74	147 %
5	НЕЗГОДА	149	138	108 %
	ВКУПНО:	1961	1.579	125 %

Бруто исплатените штети во за 2017 година во вкупен се за 39 % поголеми во однос на 2016 година, односно во 2017 година се исплатени штети во висина од 96.792.050 мкд. За класата на осигурување по автоодговорност која е најзастапената класа на осигурување во нашиот портфел имаме зголемување за 35 % на исплатените штети за 2017 во однос на 2016 година. Зголемување на исплатени штети во 2017 година има и кај ЗК за 42%, кај каско осигурување за 311%, имот 108% и кај незгодата за 34%. Кај ЗПО се забележува намалување во споредба со 2016 год.

Следи табела на исплатените штети во 2017 година според нашите продукти.

Бр.	Производ	2017	2016	2017/2016
1	АО (01)	76.354.062,00	56.852.522,00	35%
2	ГРАНИЧНО (11)	97.274,00	260.330,00	-
3	ЗК (10)	11.362.448,00	7.992.363,00	42%
4	ЗПО (12)	196.856,00	377.654,00	-
5	ИМОТ (03)	1.308.888,00	629.546,00	108%
6	КАСКО (02)	4.172.922,00	1.337.664,00	311%
7	НЕЗГОДА (05)	3.299.600,00	2.446.842,00	34%
	ВКУПНО	96.792.050,00	69.896.921,00	39%

Резерви за штети

Резервите за настанатите и пријавените штети (RBNS) и настанати и непријавени штети (IBNR), се пресметани во согласност со интерните правила на друштвото за осигурување во врска со штетите и Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви и за 2017 година се во износ од **143.275.591** МКД

Структурата на штетите во резерва според продуктите за 2017 год. се дадени во следната табела:

Продукти	RBNS	IBNR	ВКУПНО
НЕЗГОДА	1.362.691	2.902.622	4.265.314
ИМОТ	484.434	45.613	530.046
ЗПО	372.679	81.916	454.596
АО	68.192.561	47.846.179	116.038.741
Зелена Карта	9.851.062	9.385.270	19.236.332
Одговорност	71.819	284.551	356.370
Каско	2.164.379	229.814	2.394.192
Вкупно	82.499.626	60.775.965	143.275.591

IBNR е калкулиран во согласност со актуарските методи и за 2017 година изнесува **60.775.965** мкд, односно за 27,15 % поголем износ во однос на 2016 година. Во следната табела е дадена структурата на штети

Продукти	2017 IBNR	2016 IBNR	2017/2016 год %
НЕЗГОДА	2.902.622	1.747.083	64,00%
ИМОТ	45.613	47.917	94,00%
ЗПО	81.916	105.643	76,66%
АО	47.846.179	34.892.184	135,53%
Зелена Карта	9.385.270	10.093.510	91,99%
Одговорност	284.551	187.459	150,56%
Каско	229.814	177.607	127,90%
Вкупно	60.775.965	47.251.405	127,15%

Технички резултат од работењето по класи за 2017 и 2016 година

ЕУРОСИГ А.Д.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

ЕУРОСИГ А.Д. Скопје

Технички резултат од работењето по класи за 2017 година

Р/Број	Н А З И В	Каско осигуру- вање	Зелен картон	Гранични полиси	Автоодго- ворност	ЦМР	Осигурува ње на имот (08)	Осигурување на имот (09)	Карго	Лични незгоди	Здравств- ено осигу- рување	Одговорн ост	ВКУПНО
1	Бруто полисирана премија	9.349.166	47.642.365	2.468.362	187.182.412	393.204	5.409.441	1.540.935	24.600	12.875.808	5.990.837	1.295.311	274.172.441
2	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување	-	7.282.898	-	2.962.535	-	7.403.069	-	-	-	-	339.310	17.987.812
3	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	-	-	-	-	-	260.029	-	-	-	-	197.079	457.107
4	Промена на преносната премија	3.480.755	7.144.516	115.157	48.655.649	29.652	246.492	725.132	11.929	1.384.036	282.258	443.049	62.518.625
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+ 3-4)	5.868.411	33.214.951	2.353.205	135.564.228	363.552	(1.980.091)	815.803	12.671	11.491.772	5.708.579	710.031	194.123.111
6	Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување	107.373	547.161	28.349	2.149.746	4.516	62.126	17.697	283	147.876	68.803	14.876	3.148.806
7	Останати приходи	764.040	3.893.466	201.721	15.297.064	32.134	442.074	125.929	2.010	1.052.247	489.588	105.856	22.406.129
8	ВКУПНО ПРИХОДИ (5+6+7)	6.739.824	37.655.578	2.583.275	153.011.038	400.201	(1.475.891)	959.429	14.964	12.691.894	6.266.970	830.763	219.678.046
9	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	4.763.002	15.620.084	97.274	91.500.180	-	1.307.402	-	-	4.631.824	760.314	168.911	118.848.989
а	Бруто исплатени штети	4.172.922	11.362.448	97.274	75.153.552	-	1.308.888	-	-	3.299.600	1.397.366	-	96.792.048
б	Промена на резервација за Настанати, пријавени и неисплатени штети	537.874	4.965.877	-	5.712.241	-	820	-	-	176.685	(613.325)	71.819	10.851.991
в	Промена на резервација за Настанати и непријавени штети	52.206	(708.241)	-	12.953.997	-	(2.306)	-	-	1.155.539	(23.727)	97.092	13.524.560
г	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	-	-	-	2.319.610	-	-	-	-	-	-	-	2.319.610
10	ПРОМЕНИ ВО БРУТО ЕКВИЛИЗАЦИОНАТА РЕЗЕРВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ПРОМЕНИ ВО останатите бруто технички резерви												-
12	Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	91.870	-	-	-	-	61.078	56.698	-	-	-	31.723	241.369
13	ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ	1.928.663	12.895.454	956.275	54.861.296	105.290	1.310.537	606.833	3.157	3.380.193	2.479.303	294.809	78.821.810
а	Провизија	954.112	5.394.194	409.353	26.408.560	22.690	529.108	224.081	0	1.884.335	1.182.956	157.459	37.166.845
б	Останати трошоци за стекнување	2.322.238	11.833.881	613.116	46.494.217	97.668	1.343.650	382.753	6.110	3.198.220	1.488.063	321.742	68.101.660
в	Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	1.347.687	4.332.621	66.193	18.041.481	15.068	562.220	-	2.954	1.702.363	191.716	184.391	26.446.695
14	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ	2.732.608	13.925.081	721.462	54.710.346	114.927	1.581.091	450.390	7.190	3.763.387	1.751.023	378.598	80.136.104
15	Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	196.342	2.253.460	116.752	15.090.730	1.017	636.841	3.985	64	33.300	15.494	3.350	18.351.336
16	Врдносно усогласување на побарувањата по основ на премија	135.291	(1.613.052)	33.953	(2.975.525)	(56.197)	144.104	-	6.354	(306.692)	(61.276)	37.240	(4.655.800)
17	Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања	68.639	349.776	18.122	1.374.238	2.887	39.715	11.313	181	94.530	43.983	9.510	2.012.894
18	ВКУПНО ТРОШОЦИ (9+10+11+12+13+14+15+16+17)	9.916.414	43.430.804	1.943.838	214.561.265	167.923	5.080.768	1.129.220	16.945	11.596.543	4.988.841	924.141	293.756.702
19	Добивка (+) /Загуба(-) (8-18)	(3.176.590)	(5.775.226)	639.437	(61.550.227)	232.278	(6.556.659)	(169.790)	(1.981)	1.095.351	1.278.129	(93.378)	(74.078.656)

ЕУРОСИГ А.Д.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

Коефициенти на :	Каско осигуру- вање	Зелен картон	Гранични полиси	Автоодго- ворност	ЦМР	Осигурува ње на имот	БББ	Карго	Лични незгоди	Здравств- ено осигу- рување	Автоодгов- орност ПЛУС	вкупно
Трошоци за Штети (9/5)	81,2	47,0	4,1	67,5	-	(66,0)	-		40,3	13,3	23,8	61,2
Промени во бруто еквализационата резерва (10/5)	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Промени во останатите бруто технички резерви (11/5)	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Трошоци за попусти (12/5)	1,6	-	-	-	-	(3,1)	6,9		-	-	4,5	0,1
Трошоци за стекнување (13/5)	32,9	38,8	40,6	40,5	29,0	(66,2)	74,4		29,4	43,4	41,5	40,6
Административни трошоци (14/5)	46,6	41,9	30,7	40,4	31,6	(79,8)	55,2		32,7	30,7	53,3	41,3
Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување (15/5)	3,3	6,8	5,0	11,1	0,3	(32,2)	0,5		0,3	0,3	0,5	9,5
Врдносно усогласување на побарувањата по основ на премија (16/5)	2,3	(4,9)	1,4	(2,2)	(15,5)	(7,3)	-		(2,7)	(1,1)	5,2	(2,4)
Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања (17/5)	1,2	1,1	0,8	1,0	0,8	(2,0)	1,4		0,8	0,8	1,3	1,0
Комбиниран коефициент	169,0	130,8	82,6	158,3	46,2	(256,6)	138,4	-	100,9	87,4	130,2	151,3

ЕУРОСИГ А.Д.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

ЕУРОСИГ А.Д. Скопје

Коефициент на штети за 2017 година

Р/Број	Н А З И В	Каско осигурување	Зелен картон	Гранични полиси	Автоодговорност	ЦМР	Осигурување на имот (08)	Осигурување на имот (09)	Карго	Лични незгоди	Здравствено осигурување	Одговорност	ВКУПНО
1	Бруто полисирана премија	9.349.166	47.642.365	2.468.362	187.182.412	393.204	5.409.441	1.540.935	24.600	12.875.808	5.990.837	1.295.311	274.172.441
2	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување	-	7.282.898	-	2.962.535	-	7.403.069	-	-	-	-	339.310	17.987.812
3	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	-	-	-	-	-	260.029	-	-	-	-	197.079	457.107
4	Промена на преносната премија	3.480.755	7.144.516	115.157	48.655.649	29.652	246.492	725.132	11.929	1.384.036	282.258	443.049	62.518.625
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+ 3-4)	5.868.411	33.214.951	2.353.205	135.564.228	363.552	(1.980.091)	815.803	12.671	11.491.772	5.708.579	710.031	194.123.111
6	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	4.763.002	15.620.084	97.274	91.500.180	-	1.307.402	-	-	4.631.824	760.314	168.911	118.848.989
а	Бруто исплатени штети	4.172.922	11.362.448	97.274	75.153.552	-	1.308.888	-	-	3.299.600	1.397.366	-	96.792.048
б	Промена на резервација за Настанати, пријавени и неисплатени штети	537.874	4.965.877	-	5.712.241	-	820	-	-	176.685	(613.325)	71.819	10.851.991
в	Промена на резервација за Настанати и непријавени штети	52.206	(708.241)	-	12.953.997	-	(2.306)	-	-	1.155.539	(23.727)	97.092	13.524.560
г	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	-	-	-	2.319.610	-	-	-	-	-	-	-	2.319.610
7	ПРОМЕНИ ВО БРУТО ЕКВИЛИЗАЦИОНАТА РЕЗЕРВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Коефициенти на :	Каско осигурување	Зелен картон	Гранични полиси	Автоодговорност	ЦМР	Осигурување на имот (08)	Осигурување на имот (09)	Карго	Лични незгоди	Здравствено осигурување	Одговорност	ВКУПНО
Трошоци за Штети (9/5)	81,2	47,0	4,1	67,5	-	(66,0)	-	-	40,3	13,3	23,8	61,2
Промени во бруто еквализационата резерва (10/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕУРОСИГ А.Д.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

ЕУРОСИГ А.Д. Скопје														
Текнички резултат од работењето по класи за 2016 година														
Р/Број	Н А З И В	Каско осигурување	Зелен картон	Гранични полиси	Автоодговорност	ЦМР	Осигурување на имот	Одговорност	Карго	Лични незгоди	Здравствено осигурување	Осигурување на патници	Автоодговорност ПЛУС	ВКУПНО
1	Бруто полисирана премија	4.379.857	34.109.410	1.773.045	136.007.375	295.758	5.974.618	457.220	0	10.288.540	4.443.333	511.921	68.464	198.309.541
2	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување	-	4.227.952	-	1.400.472	-	6.612.151	-	-	-	-	-	-	12.240.575
3	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	-	-	-	-	-	1.568.009	-	-	-	-	-	-	1.568.009
4	Промена на преносната премија	(324.242)	898.556	(13.147)	(569.543)	12.358	229.362	3.814	-	(8.274)	(409.759)	(7.248)	1.162	(186.959)
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+ 3-4)	4.704.099	28.982.902	1.786.192	135.176.446	283.400	701.114	453.406	-	10.296.814	4.853.092	519.169	67.302	187.823.933
6	Останати осигурително текнички приходи, намалени за реосигурување	62.794	489.026	25.420	1.949.935	4.240	85.658	6.555	-	147.507	63.704	7.339	982	2.843.160
7	Останати приходи	37.495	292.001	15.179	1.164.320	2.532	51.147	3.914	-	88.077	38.038	4.382	586	1.697.672
8	ВКУПНО ПРИХОДИ (5+6+7)	4.804.388	29.763.929	1.826.791	138.290.701	290.172	837.919	463.875	-	10.532.397	4.954.834	530.891	68.869	192.364.765
9	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	1.660.186	6.220.687	260.330	55.470.690	-	911.678	6.446	-	1.976.416	1.848.459	-	-	68.354.891
а	Бруто исплатени штети	1.343.664	7.992.763	260.330	56.126.612	-	632.934	-	-	2.546.757	993.861	-	-	69.896.920
б	Промена на резервација за Настанати, пријавени и неисплатени штети	383.738	(1.073.422)	-	4.386.733	-	283.578	-	-	(285.820)	868.392	-	-	4.563.199
в	Промена на резервација за Настанати и непријавени штети	(67.216)	(698.654)	-	(2.415.174)	-	(4.834)	6.446	-	(284.521)	(13.794)	-	-	(3.477.747)
г	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	-	-	-	2.627.481	-	-	-	-	-	-	-	-	2.627.481
10	ПРОМЕНИ ВО БРУТО ЕКВИЛИЗАЦИОНАТА РЕЗЕРВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ПРОМЕНИ ВО останатите бруто текнички резерви													-
12	Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ	1.119.581	8.008.964	567.792	38.387.003	71.714	1.594.451	136.160	-	2.522.965	1.761.526	131.191	20.299	54.321.645
а	Провизија	304.973	1.693.305	206.244	12.842.704	20.799	441.827	39.041	0	585.594	715.075	35.783	11.685	16.897.030
б	Останати трошоци за стекнување	860.147	6.698.644	348.203	26.710.078	58.083	1.173.337	89.792	0	2.020.535	872.613	100.535	13.445	38.945.413
в	Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	45.539	382.985	(13.345)	1.165.779	7.168	20.713	(7.327)	-	83.164	(173.838)	5.127	4.832	1.520.797
14	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ	1.390.962	10.832.517	563.086	43.193.425	93.927	1.897.428	145.205	-	3.267.450	1.411.120	162.577	21.743	62.979.441
15	Останати осигурително текнички трошоци, намалени за реосигурување	78.843	1.836.547	95.466	11.673.461	874	572.461	1.351	-	30.410	13.133	1.513	202	14.304.262
16	Вдносно усогласување на побарувањата по основ на премија	(135.609)	2.028.707	261.971	9.291.908	63.642	(64.368)	25.744	2.914	186.103	835.339	40.221	1.838	12.538.410
17	Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања	104.068	810.463	42.129	3.231.627	7.027	141.961	10.864	-	244.463	105.577	12.164	1.627	4.711.968
18	ВКУПНО ТРОШОЦИ (9+10+11+12+13+14+15+16+17)	4.218.030	29.737.885	1.790.774	161.248.115	237.185	5.053.611	325.770	2.914	8.227.806	5.975.153	347.665	45.709	217.210.617
19	Добивка (+) / Загуба (-) (8-18)	586.357	26.044	36.017	(22.957.414)	52.987	(4.215.692)	138.105	(2.914)	2.304.591	(1.020.319)	183.226	23.161	(24.845.852)

ЕУРОСИГ А.Д.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

Коефициенти на :	Каско осигуру- вање	Зелен картон	Гранични полиси	Автоодго- ворност	ЦМР	Осигурува ње на имот	БББ	Карго	Лични незгоди	Здравств- ено осигу- рување	Осигурув ање на патници	Автоодго ворност ПЛУС	ВКУПНО
Трошоци за Штети (9/5)	35,3	21,5	14,6	41,0	-	130,0	1,4		19,2	38,1	-	-	36,4
Промени во бруто еквализационата резерва (10/5)	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Промени во останатите бруто технички резерви (11/5)	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Трошоци за попусти (12/5)	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Трошоци за стекнување (13/5)	23,8	27,6	31,8	28,4	25,3	227,4	30,0		24,5	36,3	25,3	30,2	28,9
Административни трошоци (14/5)	29,6	37,4	31,5	32,0	33,1	270,6	32,0		31,7	29,1	31,3	32,3	33,5
Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување (15/5)	1,7	6,3	5,3	8,6	0,3	81,7	0,3		0,3	0,3	0,3	0,3	7,6
Врдносно усогласување на побарувањата по основ на премија (16/5)	(2,9)	7,0	14,7	6,9	22,5	(9,2)	5,7		1,8	17,2	7,7	2,7	6,7
Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања (17/5)	2,2	2,8	2,4	2,4	2,5	20,2	2,4		2,4	2,2	2,3	2,4	2,5
Комбиниран коефициент	89,7	102,6	100,3	119,3	83,7	720,8	71,8	-	79,9	123,1	67,0	67,9	115,6

ЕУРОСИГ А.Д.
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

ЕУРОСИГ А.Д. Скопје														
Коефициент на штети за 2016 година														
Р/Број	Н А З И В	Каско осигурување	Зелен картон	Гранични полиси	Автоодговорност	ЦМР	Осигурување на имот	Одговорност	Карго	Лични незгоди	Здравствено осигурување	Осигурување на патници	Автоодговорност ПЛУС	ВКУПНО
1	Бруто полисирана премија	4.379.857	34.109.410	1.773.045	136.007.375	295.758	5.974.618	457.220	0	10.288.540	4.443.333	511.921	68.464	198.309.541
2	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување	-	4.227.952	-	1.400.472	-	6.612.151	-	-	-	-	-	-	12.240.575
3	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	-	-	-	-	-	1.568.009	-	-	-	-	-	-	1.568.009
4	Промена на преносната премија	(324.242)	898.556	(13.147)	(569.543)	12.358	229.362	3.814	-	(8.274)	(409.759)	(7.248)	1.162	(186.959)
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+ 3-4)	4.704.099	28.982.902	1.786.192	135.176.446	283.400	701.114	453.406	-	10.296.814	4.853.092	519.169	67.302	187.823.933
6	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	1.660.186	6.220.687	260.330	55.470.690	-	911.678	6.446	-	1.976.416	1.848.459	-	-	68.354.891
а	Бруто исплатени штети	1.343.664	7.992.763	260.330	56.126.612	-	632.934	-	-	2.546.757	993.861	-	-	69.896.920
б	Промена на резервација за Настанати, пријавени и неисплатени штети	383.738	(1.073.422)	-	4.386.733	-	283.578	-	-	(285.820)	868.392	-	-	4.563.199
в	Промена на резервација за Настанати и непријавени штети	(67.216)	(698.654)	-	(2.415.174)	-	(4.834)	6.446	-	(284.521)	(13.794)	-	-	(3.477.747)
г	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	-	-	-	2.627.481	-	-	-	-	-	-	-	-	2.627.481
7	ПРОМЕНИ ВО БРУТО ЕКВИЛИЗАЦИОНАТА РЕЗЕРВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Коефициенти на :	Каско осигурување	Зелен картон	Гранични полиси	Автоодговорност	ЦМР	Осигурување на имот	БББ	Карго	Лични незгоди	Здравствено осигурување	Осигурување на патници	Автоодговорност ПЛУС	ВКУПНО
	Трошоци за Штети (9/5)	35,3	21,5	14,6	41,0	-	130,0	1,4		19,2	38,1	-	-	36,4
	Промени во бруто еквализационата резерва (10/5)	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

Б. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

во 2017 година се зголемени за **24.383.023 МКД** споредено со 2016 година. Влијание на ова зголемување има:

1. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА 1-2-3+4) +6.299.177 МКД

од кои :

- (1) Бруто полисирана премија за осигурување +75.862.900 МКД
- (2) Бруто полисирана премија предадена во реосигурување +5.747.237 МКД
- (3) Промена во бруто резервата за преносна премија +62.705.583 МКД
- (4) Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување -1.110.903 МКД.

2. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА -2.930.258 МКД

Намалувањето на процентите на камата на банкарските депозити и државните записи влијаело врз намалување на приходите од вложувања.

3. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ +305.646 МКД

Главна како резултат на:

- Приходи од Гарантен Фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила +132.225 МКД
- Приходи од Гарантен Фонд по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски) +179.304 МКД
- Приходи од друштвата за осигурување по основ на надомест за обработка на услужни исплатени штети +116.089 МКД
- Приходи од претходни години -121.972,00 МКД

4. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ +20.708.458 МКД

Главна како резултат на:

- Приходи по основ на краткорочни тековни средства расположливи во Банките -529 МКД
- Приходи по основ на казни и надоместоци 232.413 МКД

- Останати финансиски и други приходи +669.751 МКД
- Вонредни приходи +21.088.353 МКД
- Останати финансиски и други приходи -611.780 МКД

В. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

За 2017 година се зголемени за **+76.729.469** МКД, споредено со 2016 година. Следните фактори имаат влијание врз ова зголемување:

1. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) +50.494.099 МКД

- Бруто исплатени штети +26.895.129 МКД
- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања -307.871 МКД
- Промени во бруто резервите за штети +23.291.099 МКД

2. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО +41.656.826 МКД

- Трошоци за стекнување +24.500.162 МКД
- Административни трошоци +17.156.664 МКД

3. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ : +4.047.074 МКД, од кои:

- Трошоци за исплата на штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила +1.675.420 МКД
- Трошоци по основ на противпожарен придонес +1.406.938 МКД
- Премија предадена во реосигурување по основ на неосигурани и непознати моторни возила -11.015 МКД
- Трошоци по основ на останати законски давачки +654.032 МКД
Согласно одредбата од член 9 од Законот за изменување и дополнување на законот за здравствено осигурување (Службен Весник бр. 53 од 14.04.2011 год. , од датум 01.07.2011 започна да важи обврската за плаќање на придонес за фонд за здравство (1% над бруто полисирана премија за задолжително осигурување).
- Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган +24.705 МКД
- Трошоци по основ на финансирање на Националното биро за осигурување +174.051 МКД
- Судски трошоци по основ регрес на НБО +122.943 МКД

4. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА -17.194.210 МКД

Врз основа на критериумите пропишани со Правилник за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/10) и прифатени од друштвото преку нејзин правилник и до крајот на 2016 година евидентиран е во трошоци целиот износ на исправка на вредноста на побарувања за премија.

Г. ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ

Загубата резултира во износ од **68.320.191** МКД, зголемувајќи се за **52.346.446** МКД споредено со 2016 година (загуба: 15.973.745 МКД). Главните фактори за намалување може да се увидат во горенаведените промени во приходите и расходите на друштвото.

Ѓ. СТРУКТУРАТА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ

Структурата на средствата и обврските е како што следи:

ЕУРОСИГ АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

АКТИВА	31.12.2017	31.12.2016	Структура
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	1.306.830	1.292.558	0,3%
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	370.195.534	370.156.196	76,2%
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	114.364.110	0	23,5%
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	11.230.494	8.586.063	2,3%
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	244.600.930	361.570.133	50,3%
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	52.203.911	73.141.870	10,7%
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	48.175.179	10.418.238	9,9%
4.1 Дадени депозити	144.169.210	278.010.025	29,7%
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	2.630.965	2.173.858	0,5%
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	44.328.078	45.131.924	9,1%
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	28.590.182	27.364.928	5,9%
1. Побарувања од осигуреници	16.915.032	12.662.688	3,5%
2. Побарувања од посредници	11.675.150	14.702.241	2,4%
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување			0,0%
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	0	0	0,0%
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	15.737.896	17.766.996	3,2%
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	2.938.055	3.569.353	0,6%
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	924.438	1.910.039	0,2%
3. Останати побарувања	11.875.404	12.287.604	2,4%
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	12.852.710	9.434.755	2,6%
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕД. КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	9.642.932	5.252.572	2,0%
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	2.645.676	3.223.594	0,5%
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	564.103	958.589	0,1%
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	54.531.512	27.893.863	11,2%
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини			0,0%
2. Одложени трошоци на стекнување	53.539.978	27.093.283	11,0%
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	991.534	800.580	0,2%
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ			0,0%
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	485.845.629	456.083.153	100,0%

ЕУРОСИГ АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	52.036.282	60.030.686	10,7%
ПАСИВА			0,0%
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	150.421.992	218.742.183	31,0%
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	183.716.100	183.716.100	37,8%
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ			0,0%
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	0	0	0,0%
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	50.999.828	50.999.828	10,5%
1. Законски резерви	50.999.828	50.999.828	10,5%
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	0	0	0,0%
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	15.973.745		3,3%
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	0	0	0,0%
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	68.320.191	15.973.745	14,1%
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ			0,0%
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	303.008.437	216.113.261	62,4%
I. Бруто резерви за преносни премии	159.732.846	97.214.221	32,9%
III. Бруто резерви за штети	143.275.591	118.899.040	29,5%
Г. БРУТО ТЕХН. РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК			0,0%
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	748.328	607.658	0,2%
1. Резерви за вработени	748.328	607.658	0,2%
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	212.221	105.202	0,0%
1. Одложени даночни обврски			0,0%
2. Тековни даночни обврски	212.221	105.202	0,0%
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	31.454.651	20.514.849	6,5%
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	0	0	0,0%
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	8.879.328	2.811.768	1,8%
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	8.879.328	2.811.768	1,8%
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	22.575.323	17.703.081	4,6%
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	9.416.907	5.079.810	1,9%
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	1.249.949	0	0,3%
3. Останати обврски	11.908.468	12.623.272	2,5%
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С	485.845.629	456.083.153	100,0%
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	52.036.282	60.030.686	10,7%

ЕУРОСИГ АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

Се забележува зголемување на активата од билансот на друштвото во споредба со 2016 година за износ од **+29.762.476 МКД**.

Главна тоа е поради следните причини:

1. **НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА** се зголемени за +14.272 МКД. Вклучуваат воглавно набавка на нов и надградба на постоечки софтвер, за подобрување на оперативната работа.
2. **ВЛОЖУВАЊА** се зголемени за **+39.338 МКД**,

Тоа се должи на:

- Зголемување на вложувањата во земјиште за +114.364.110 МКД
- зголемување на вложувањата во Гарантниот Фонд на НБО за +2.644.431 МКД;
- намалување на вложувањата во државни записи за -20.937.959 МКД;
- зголемување на вложувањата во удели во инвестициските фондови за +37.756.941 МКД и
- намалување на вложувањата во банкарски депозити за -133.840.815 МКД

Вложувањата во државни записи се состојат од државни записи со рок од 1 година, а вложувањата во банкарски депозити се состојат од депозити со рок од 12 месеци.

Вложувањата преставуваат **76,2 %** од активата на билансот.

3. **ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ** +457.107 МКД
4. **ПОБАРУВАЊА** се намалени за -803.846 МКД; опфаќаат 9,1% од активата на билансот.
5. **ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИЈА** се зголемени за износ од +1.225.254 МКД во споредба со 2016 година и опфаќа 5,9% од активата.
6. **ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА** се намалени за -2.029.099 МКД; тие опфаќаат 3,2 % од активата на билансот.
7. **ОСТАНАТИ СРЕДСТВА** се зголемени за +3.417.956 МКД; тие опфаќаат 2,6 % од активата.

На тоа имаат влијание следните фактори:

- **МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТА** +4.390.360 МКД
 - **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** -577.918 МКД
 -
 - **ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР** -394.487 МКД
8. **АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА** се зголемени за +26.637.649 МКД и опфаќаат 11,2% од активата на билансот.

ЕУРОСИГ АД
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

9. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ опфаќаат 31,0% од пасивата на билансот. Се забележува намалување за износ од -68.320.191 МКД во споредба со 2016 година, од загубата од тековна.
10. БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ опфаќаат 62,4% од пасивата на билансот. Се забележува пораст на ова ставка во износ од +86.895.176 МКД во споредба со 2016 година, од кои бруто резервата за преносни премии е зголемена за +62.518.625 МКД и бруто резервата за штети зголемена за +24.376.551 МКД.
11. ОБВРСКИ опфаќаат 6,5 % од пасивата и се зголемени за +10.939.803 МКД во споредба со 2016 година.

Годишниот извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2017 е одобрен од Управниот Одбор на Друштвото и е потпишан во негово име од:

Претседател на Управен Одбор

Заим Бардхи

